

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (13) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 август 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ

за уважување на приговор

1. Приговорот на Сазан Хусеини од с. Равен, Гостивар УП2 09-129/21 од 26 мај 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-263 од 5 мај 2021 година СЕ УВАЖУВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-263 од 5 мај 2021 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Електродистрибуција да издаде Решение за согласност за приклучување преку нестандартен приклучок.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Сазан Хусеини од с. Равен, Гостивар до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-129/21 од 26 мај 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Според Електродистрибуција, над објектот поминува 10kV далекувод Села 2, за што има и доставен Геодетски елаборат од кој може да се утврди дека не се запазени минималните безбедносни растојанија. Потребно е да се изврши дислокација на далекуводот за да се овозможат услови за приклучок.

На седницата на 7 и 22 јули се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-129/21 од 26 мај 2021 година со прилог:
 - РОБСП 11-263 од 5 мај 2021 година
 - Полномошно од жалителот за Казим Хусеини од 5 ноември 2020 година
 - Потврда дека жалителот има поднесено барање за легализација на објектот од 17 март 2021 година издадена од Општина Гостивар
 - Известување дека КП 406/2, КО Равен е во реон кадешто има изградени објекти со регулиран правен статус на бесправно изградените објекти бр. 18-462/2 од 17 март 2021 година издадена од Општина Гостивар
2. Одговор на Приговор од 29 јуни 2021 година со прилог Листа на отворени задолжувања.

и на седницата беше заклучено Електродистрибуција да достави комплетна документација по предметот односно имотен лист, БСП-1 образецот, доказ од правосуден орган за постоење на долг, слики од објектите и информација дали објектите се постоечки или се работи за нов објект.

На 26 јули Електродистрибуција достави:

- Листа на отворени задолжувања
- Имотен лист бр. 100357 за КП бр. 406/2, КО Равен
- БСП-1 образец од 4 мај 2021 година
- Слика од објектот

при што на 28 јули 2021 година Приговорот повторно беше разгледуван.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Имено, согласно член 39 став (2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) стандарден приклучок е приклучок на низок или среден напон при што објектот кој се приклучува се наоѓа на подрачје кое е опфатено со детален урбанистички план (ДУП), или урбанистички план за село (УПС) или урбанистички план вон населено место (УПВНМ) и е исполнет еден од условите:

- 1) одобрената максималната едновремена моќност на приклучокот е помала или еднаква на 400 kW;
- 2) сите колективни станбени, деловни и станбено-деловни објекти, без оглед на одобрената максималната едновремена моќност на приклучокот

Согласно став (3) и (4), по исклучок на став (2), стандардни приклучоци на нисконапонска мрежа се и приклучоци за објекти чија што максимална едновремена моќност е помала или еднаква на 11 kW и не се опфатени со локална урбанистичко-планска документација (ЛУПД), а во подрачјето каде се наоѓа објектот за кој се бара приклучок има и други постоечки корисници и/или потенцијални баратели на приклучок, односно и приклучоци за објекти за кои е издадена локална урбанистичко-планска документација (ЛУПД), а се наоѓаат во подрачје опфатено со детален урбанистички план (ДУП), или урбанистички план за село (УПС) или урбанистички план вон населено место (УПВНМ).

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–129/21
16 август 2021 година
Скопје

Заменик Претседател
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Enver Elmazi